

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 23

Вторник, 25.08. 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
300.		304.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица	5
301.		305.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица	5
302.		306.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, Општина Струмица	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, Општина Струмица	6
303.		307.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско	4	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско	6

Член 4

ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4879/2 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

300.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица, со површина од 1,27ха. кој граничи:

- од источната страна со осовина на ул.,Младинска";
- од северната страна со осовина на ул.,Крушевска Република";
- од западната страна со осовина на ул.,Атанас Караман";
- од јужната страна со осовина на ул.,Браќа Минкови".

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 31.08.2020 година до 14.09.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 03.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

301.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица, со површина од 5738м². кој граничи:

- од северната страна со магистралниот пат М6 кон Р.Бугарија;
- од источната страна со КП7428/2 и КП7426/1";
- од западната страна со ул.,бр.205";
- од јужната страна со ул.,бр.103".

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 31.08.2020 година до 04.09.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 03.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

АУП на дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4878/2 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....
.

302.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, Општина Струмица, со површина од 39,1ха. кој граничи:

- од источната страна со осовина на новопланирана ул.,бр.14а";
- од северната страна со осовина на новопланирана ул.,бр.12";
- од западната страна со осовина на новопланирана ул „бр.17";
- од јужната страна со осовина на новопланирана ул.,бр.15".

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 31.08.2020 година до 14.09.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 02.09.2020 година во 14:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

ДУП за дел од блок 39 и 40, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4877/2 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

303.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско, со површина од 7,1ха. кој граничи:

- од источната страна со осовина на новопланирана ул,"У-3";
- од северната страна со осовина на регионален правец П605;
- од западната страна до речен канал за атмосферски води;
- од јужната страна со осовина на новопланирана ул,"У-2".

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 31.08.2020 година до 14.09.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 03.09.2020 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

УП на с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4882/2 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

304.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на ДУП на дел од блок 14,
УЕ 2, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица, со површина од 1,27ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 31.08.2020 година до 14.09.2020 година, а јавната презентација на ден 03.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4879/3 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

305.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на АУП за промена на
граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок
19, УЕ2, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 31.08.2020 година до 04.09.2020 година, а јавната презентација на ден 03.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4878/3 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

306.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на ДУП на дел од блок 39
и 40, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, Општина Струмица, со површина од 39,1ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Дејан Диневски - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 31.08.2020 година до 14.09.2020 година, а јавната презентација на ден 02.09.2020 година во 14:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4877/3 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

307.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на Урбанистички план за
с.Банско, разработка на блок 17,
согласно УПС Банско

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско, со површина од 7,1ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 31.08.2020 година до 14.09.2020 година, а јавната презентација на ден 03.09.2020 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4882/3 Општина Струмица
24.08.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.